

Марија Леонтиќ

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот	Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени	Поени
	Leontik, Marija (2013) Bati dünyasına pencere açan Kâtip Celebi'nin Makedonya için önemi ve değeri . Bal-Tam Türklük Bilgisi, 18. pp. 183-192. ISSN 1452-2179	3
	Leontik, Marija (2013) Evlîya Celebi'nin "Seyahatname" sinde Makedon şehirleri ve onların tasviri . Bal-Tam Türklük Bilgisi, 19. pp. 83-94. ISSN 1452-2179	3
	Leontik, Marija (2013) Граматичка структура на реченицата во македонскиот и во турскиот јазик . Филолошки студии, 2. pp. 90-104. ISSN 18576060	3
	Leontik, Marija (2013) İstip "Gotse Delçev" Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Sayın Halil Açıkgöz'ün katkısı . In: Türk Dünyasından Halil Açıkgöz'e Armağan. Doğu Kitabevi, İstanbul, pp. 77-80. ISBN 978-605-5296-34-6	3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени	Поени
	Leontik, Marija (2013) Македонскиот јазик во образовниот процес кај турската националност во Македонија . Прв, втор, друг јазик: хрватско-македонски споредби. pp. 143-151. ISSN 978-953-296-071-6	2
	Leontik, Marija (2013) Makedonca-Türkçe ve Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzlarının Türkçe ve Makedoncanın Öğrenilmesinde Yararları . 18. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya – Bildiriler. pp. 104-113.	2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен	Поени
	Конкретна активност Leontik, Marija (2013) Потекло и адаптација на турскиот суфикс -ли /-Lİ/ (-li, -lu, -lü) во македонскиот јазик . Литературен збор (4-6). pp. 23-29. ISSN 0024-4791	1
	Leontik, Marija (2013) Транскрипцијата на турските лични имиња при превод од турски на македонски јазик . Огледало (209). pp. 6-7. ISSN 0351-2126	1
	Семантиката на турскиот суфикс -ци/-чи /-ci/ (-ci, -ci, -cu, -cū, -çi, -çi, -çi, -çü) во турскиот и во македонскиот јазик	1

13.	Издадена монографија, речник или научна книга		Поени
	на македонски јазик – 10 (десет) поени и		
	на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) поени.		
	Leontik, Marija (2013) <i>Makedonca - Türkçe konuşma kılavuzu 1. Makedonca transkripsiyonu ile / Македонско – турски разговорник 1, со македонска транскрипција.</i> Марија Леонтиќ, Скопје. ISBN 978-608-65464-2-7		5
	Leontik, Marija and Selman, Neyat (2013) <i>Основен Турско-македонски речник / Temel Türkçe-Makedonca sözlük.</i> Марија Леонтиќ, Скопје. ISBN 978-608-65464-3-4		15
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Фонетика и фонологија на современиот турски јазик – скрипта http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=221		
	Практикум по фонетика и фонологија на современиот турски јазик http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=220		2
Вкупно поени:			40